








NOTICE DE MONTAGE  
 ASSEMBLING INSTRUCTIONS  
 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
 MONTAGEANLEITUNG  
 INSTRUCOES DE MONTAGEM  
 MANUAL DE MONTAJE  
 INSTRUCJA MONTAZU  
 UPUTSTVO ZA MONTIRANJE

## BENY 2K1F B BLF

Ref. No. : 11005798  
 Conforama Code : 608820  
 Version : 01-13062017



30  
min.



AVANT DE COMMENCER, SE  
 REPORTER AUX CONSEILS DE  
 MONTAGE EN ANNEXE

BEFORE STARTING, REFER TO  
 THE ASSEMBLING ADVICE IN  
 ANNEX

AVANTI DI COMMINCIARE,  
 RIPORTATE AGLI CONSIGLI DI  
 MONTAGGIO

VOR DIE MONTAGE, BITTE  
 BEILIGENDE ANWEISUNGEN  
 FOLGEN

ANTES DE COMERCAR, ADIAR  
 AE AOS CONSELHOS DE  
 MONTAGEM EM ANEXO

AANTES DE EMPEZAR  
 CONSULTE LOS CONSEJOS  
 PARA EL MONTAJE

PRZED ROZPOCZECIEM  
 ZAPOZNAC SIE ZALACZONA  
 INSTRUKCJA MONTAZU

PRIJE POČETKA MONTIRANJA  
 OBAVEZNO PROČITAJTE  
 UPUTSTVO ZA MONTAŽU

<b>A</b> 3x25  x5	<b>B</b> Ø8x30  x16	<b>C</b>  x14	<b>D</b>  x14	<b>E</b> Ø7x50  x2	<b>F</b>  x1	<b>G</b> 3.5x16  x6	<b>H</b>  x3	<b>I</b> 4x30  x6	<b>J</b>  x10
<b>K</b>  x4	<b>L</b>  x4	<b>M</b> Ø6.3x13  x4	<b>N</b>  x4	<b>O</b> 4x30  x8	<b>P</b>  x16	<b>Q</b>  x4	<b>R</b>  x1	<b>S</b>  x1	<b>T</b> 6x60  x1
<b>U</b>  x1	<b>V</b>  x6	<b>W</b>  x4	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>Z</b>	<b>Aa</b>	<b>Ab</b>	<b>Ac</b>	<b>Ad</b>

# HRVATSKA

## UPUTE ZA MONTAŽU:

- 1 > PAŽLJIVO PROCITAJTE UPUTE ZA MONTAŽU
- 2 > PRIPREMITE SVE DIJELOVE NAMJEŠTAJA
- 3 > PRIKUPITE I PROVJERITE OKOVE ZA MONTAŽU
- 4 > PRIPREMITE POTREBAN ALAT
- 5 > PRIPREMITE PROSTOR ZA MONTAŽU
- 6 > POČNITE MONTIRATI
- 7 > SAČUVAJTE OVE UPUTE
- 8 > PROIZVOD JE NAMJENJEN ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPORABU



**NEMOJTE UPOTREBLJAVATI SILU PRILIKOM SKLAPANJA  
NAKON NEKOG VREMENA PONOVRNO PRITEGNITE VIJKE  
ČUVAJTE UPUTE ZA MONTAŽU  
U SLUČAJU NEDOSTATKA NEKOG DIJELA NAJBOLJE ĆE BITI  
DA KONTAKTIRATE PRODAJNO MESTO**






## UPUTE ZA ODRŽAVANJE:

- 1 > PAŽLJIVO OBRISATI PRAŠINU
- 2 > PREBRISATI ČISTOM, MEKOM TKANINOM NAVLAŽENOJ U BLAGOJ OTOPINI SAPUNA ILI DETERDŽENTA




**- ZABRANJENA JE UPOTREBA KEMIČALIJA  
ILI BILO KAKVIH POMOĆNIH SREDSTAVA  
ZA RIBANJE, JAKIH SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE  
ILI ČELIČNE VUNE.  
- ZABRANJENO ČIŠĆENJE SA PREVIŠE  
VODE/ VLAGE**


	PAPIR	LAMINAT	LAK	DRVO	TEKSTIL/KOŽA
OTOPINA SAPUNA	○	○	○	○	○
OTOPINA DETERDŽENTA		○	○		
NAMJENSKA SREDSTVA					○




1.























2.




3.






6


J x 4



7



8





9




P x 16




d1=d2




10







11




12






13




14




15



16



17




**18**

A x 5




3x25




(F1+F2) x 1



G x 4



3.5x16

**19**

H x 1






I x 2



4x30

J x 2

**20****21**

H x 2





I x 4



4x30

K x 4






22

V x 6

W x 4



20832



23







R x 1




G x 2

S x 1

T x 1

U x 1





#### RS ME

Dostavljeni plastični tiplovi su namenjeni za ugradnju na standardan zid od cigle.  
Pre ugradnje korisnik je dužan da proveriti da li dos tavljeni tiplovi odgovaraju vrsti zida na koji je predviđena ugradnja.  
Ukoliko tiplovi ne odgovaraju zidu kupac je u obavezi da u specijalizovanoj radnji sam nabavi odgovarajuće tiplove.

#### DE AT CH

Die gelieferten Plastikdübel sind zum Einbau in die standardmäßige Ziegelwand bestimmt.  
Vor dem Einbau ist der Benutzer verpflichtet zu prüfen, ob die gelieferten Dübel der für den Einbau vorgesehenen Wandart entsprechen.  
Wenn die Dübel der Wand nicht entsprechen, ist der Kunde verpflichtet, im Fachhandel entsprechende Dübel selbst zu besorgen.

#### ES

Las clavijas plásticas que se incluyen están previstas para ser insertadas en un muro de ladrillo estándar.  
Antes de instalarlas, el usuario debe verificar si las clavijas proporcionadas son adecuadas para el tipo de muro previsto en que se propone insertarlas.  
Si las clavijas no son adecuadas para el muro, el comprador debe adquirir por sí mismo las clavijas correspondientes en una tienda especializada.

#### RUS BLR

Входящие в комплект поставки пластиковые дюбели предназначены для монтажа на стандартную кирпичную стену.  
До начала монтажа пользователь должен проверить соответствие поставленных дюбелей типу стены, на которую предусмотрен монтаж.  
Если дюбели не соответствуют типу стены, покупатель должен в обязательном порядке приобрести соответствующие дюбели в специализированном магазине.

#### EL

Οι πλαστικές βίδες που παρέχονται προορίζονται για ενσωμάτωση σε συνηθισμένο τοίχο από τούβλα.  
Πριν από την ενσωμάτωση, ο χρήστης οφείλει να ελέγξει εάν οι βίδες που παρέχονται αντιστοιχούν στον τύπο του τοίχου στον οποίο προβλέπεται η ενσωμάτωση.  
Εάν οι βίδες δεν ταιριάζουν στον τοίχο, ο αγοραστής υποχρεούται να προμηθευθεί κατάλληλες σε εξειδικευμένο κατάστημα.

#### BG

Доставените пластмасови дюбели са направени за вграждане в стандартна тухлена стена. Преди вграждането, ползувателят е длъжен да провери дали доставените дюбели съответстват на стената, за която са предвидени за вграждане. Ако дюбелите не съответстват на стената на купувача, то той задължително трябва да закупи съответни дюбели от специализирания магазин.

#### SL

Dostavljeni plastični nosilci so namenjeni za montažo na standardni zid iz opeke. Pred montažo je uporabnik dolžan preveriti, ali dostavljeni nosilci ustrezajo vrsti zidu, na katerem je predvidena montaža. V kolikor nosilci niso primerni, je kupec dolžan sam pri specializiranemu prodajalcu priskrbeti nosilce, ki ustrezajo montaži.

#### MK

Доставените пластични типли наменети се за прикачување на стандарден ѕид од цигла. Пред прикачувањето корисникот е должен да провери дали доставените типли одговараат на видот на ѕидот на кој е предвидено прикачувањето. Доколку типлите не одговараат купувачот е должен сам да набави во специјализирана продавница типли кои одговараат.



#### UK

Delivered plastic plugs are intended for fitting on a standard brick wall.  
Before fitting, the buyer needs to check if the delivered plugs are suitable for the wall they are foreseen for.  
If the plugs are not suitable for the wall, buyers have to visit a specialized store and get suitable plugs by themselves.

#### FR CH

Les chevilles en plastique fournies sont conçues à l'installation sur le mur standard en briques.  
Avant l'installation, l'utilisateur est obligé à vérifier si les chevilles fournies correspondent bien au type de mur prévu pour l'installation.  
Si les chevilles ne correspondent pas bien au mur, l'acheteur est obligé à assurer lui-même les chevilles correspondantes dans un magasin spécialisé.

#### IT CH

I tasselli di plastica consegnati sono destinati al montaggio su un muro di mattoni standard.  
Prima del loro montaggio, l'acquirente deve controllare se i tasselli forniti sono adatti per la parete su cui si prevede di installarli.  
Se i tasselli non sono adatti per questo tipo di parete, l'acquirente è tenuto ad acquistare i tasselli adeguati presso un negozio specializzato.

#### CZ SK

Dodané plastové hmoždinky jsou určeny pro montáž na standardní cihlovou stěnu. Před začátkem montáže, kupující je povinen dohlédnout na správnost typu dodaných hmoždinek, vzhledem na typ stěny určené k montáži.  
Pokud hmoždinky dodané výrobcem neodpovídají typu stěny určené k montáži, kupující je povinen pofidit si správný typ ve specializované prodejně.

#### RO

Tiplurile din plastic transmise sunt prevăzute exclusiv pentru pereteți standard din cărămidă. Înainte de instalare beneficiarul este obligat să verifice dacă tiplurile transmise corespund peretelui pe care se prevede instalarea. În cazul în care tiplurile nu corespund peretelui, cumpărătorul este obligat să achiziționeze singur tiplurile corespunzătoare din magazinele specializate.

#### HU

A kézbesített műanyag tiplik standard téglafalra való beépítésre szolgálnak. Beépítés előtt a felhasználó köteles leellenőrizni, hogy a tiplik megfelelnek-e a falfajtájának, amelyre a beépítést szánták.  
Ha a tiplik nem felelnek meg, a vásárló köteles a megfelelőket szaküzletben beszerezni.

#### HR BIH

Dostavljeni plastični tiplovi su namijenjeni za ugradnju na standardan zid od cigle. Prije ugradnje korisnik je dužan da provjeri da li dostavljeni tiplovi odgovaraju vrsti zida na koji je predviđena ugradnja.  
Ukoliko tiplovi ne odgovaraju zidu kupac je u obavezi da u specijaliziranoj radnji sam nabavi odgovarajuće tiplove.

#### AL

Ankorat e dhëna plastike janë të dizajnuara për instalim në mur standard me tullë. Para instalimit përdoruesi duhet të verifikojë nëse ankorat e dërguara iu përshatën llojit të murit në të cilin është parashikuar të bëhet instalimi.  
Nëse ankorat nuk iu përshatën murit, blerësi është i obliguar që vetë të blejë ankorat e duhura në shitoren e specializuar.